



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 014
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

СООПШТЕНИЕ ДО МЕДИУМИТЕ

КОНТРОЛА НА БОЛЕДУВАЊАТА И ПРЕВЗЕМЕНИ АКТИВНОСТИ

10.09.2008, Скопје

Фондот за здравствено осигурување на Македонија (ФЗОМ) на прес конференцијата одржана на 10.09.2008 ги презентира активностите од контролата на привремената спреченост од работа (боледувањата) за периодот од 2006-2008 година во Република Македонија. Во претходниот 3-месечен период **100-тина контролори на ФЗОМ** ја контролираа работата на Лекарските комисији, избраните лекари, јавните здравствени установи и подрачните служби на ФЗОМ. При тоа направен е увид на над **5,000 издадени наоди** и мислења за привремена спреченост за работа за над **1,000 осигуреници**.

Ваква сеопфатна активност се остварува за првпат во Македонија и е одлична основа за **структурни и системски промени** во системот на издавање на боледувања. Со тоа се очекува и подобрувања на конкурентноста на македонската економија и правата на работниците.

Секој од чинителите во ланецот е детално анализиран и контролиран и се превземени сет-мерки за подобрување. Неправилностите кај **простепените лекарски комисији** најчесто се однесуваат на неевидентирање на специјалистичките извештаи или отпусните писма, непочитување на критериумите за дијагностички постапки, издавање на ретроактивни боледувања и генерално неспроведување на медицина базирана на докази. **При контролата на избраните лекари** најчести неправилности се утврдени во неуредно водената евиденција, ретроградно издавани боледувања, упатување и издавање на боледување од лекар од несоодветна дејност за напишана дијагноза која не е во домен на дејноста којашто ја извршува. **Во работењето на ЈЗУ регистрирани се следните неправилности:** непостоење или непотполна евиденција на осигуреникот во амбулантскиот дневник на ЈЗУ, непочитување на критериумите за дијагностичките постапки, ретроактивно издавање на препораките за боледување. Пропусти се утврдени и кај одговорните лица за **Лекарските комисији** во подрачните служби.

Сеопфатните активности кои ги превзеде ФЗОМ меѓу другото се: вработување на претседателите и дел од членовите на лекарските комисији во ФЗОМ, разрешување членови на лекарските комисији, раскинување договори со избраните лекари, изрекување на договорни казни во износ од 75.000 денари. За одговорните лица покренати се и постапки за материјална и дисциплинска одговорност. За сите лица кај кои се констатирани неоправдано издадени боледувања, документациите се предадени на работодавачите. ФЗОМ иницира промена на законите за медицинска евиденција, здравствено осигурување и правилниците на ФЗОМ за современ пристап во оваа област.



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 014
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

ФЗОМ ќе продолжи со континуираните контроли во работата на здравствените установи, лекарските комисии и подрачните служби на Фондот.